

Врз основа на член 124 став 1 алинеа 7 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги услуги (Сл.весник на РМ бр.184/13,13/14, 44/14,101/14, 132/14,142/16,132/17,168/18,248/18 и 27/19) и (Сл.весник на РСМ бр. 42/20), како и член 37 став 1 алинеа 7 од Статутот на ЈРП МРТ, Програмскиот совет на МРТ на својата 213.седница одржана на ден 14.03.2023 година, донесе

Бр. 02-1455/9
14.03.2023 год
СКОПЈЕ

ОДЛУКА

за усвојување на поединечен Ревизорски извештај
за ЈРП МРТ од независен овластен ревизор БДО Скопје

I. Се усвојува поединечениот Ревизорски извештај за ЈРП МРТ за годината која завршува на 31.12.2022 година, од независен овластен ревизор-ревизорска куќа БДО Скопје.

II. Поединечниот ревизорски извештај за ЈРП МРТ за 2022 година од независен овластен ревизор-ревизорска куќа БДО Скопје да се објави на ВЕБ страната на МРТ и да се достави до Централниот регистар на РСМ.

III. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Примерок од оваа Одлука да се достави до:

- Сектор за финансиско работење;
- Одделение за сметководство;
- Одделение за стручна и техничка поддршка на ПС и НО;
- Архивата на МРТ.

Програмски совет на МРТ

С. Јанева

проф. д-р Смилка Јанева Саркаљац
претседател



ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА
Бр. 05-1955/В
20.03.2023 год.
СКОПЈЕ

Јавно радиодифузно претпријатие
МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА
СКОПЈЕ

Финансиски извештаи
за годината која завршува на
31 декември 2022
во согласност со сметководствените
стандарди кои се прифатени во РСМ
и
Извештај на независниот ревизор
Март 2023

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 3
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	4
Извештај за финансиска состојба	5
Извештај за промени во капиталот	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8-30

ДОДАТОЦИ

Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење

Додаток 2-Годишна сметка

Додаток 3-Годишен извештај за работење

До Раководството на
ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА, Скопје (во понатамошниот текст: Претпријатието), кои се состојат од Извештајот за финансиска состојба на 31 декември 2022 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените на капиталот и Извештајот за паричните текови за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Претпријатието е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со ревизорски стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

До Раководството на
ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Основа за мислење со резерва

Како што е наведено во белешка 15 кон приложените финансиските извештаи, Претпријатието со состојба на 31 декември 2022 година има евидентирано земјиште со вкупна сегашна вредност од 168.986 илјади денари и евидентирано градежни објекти со вкупна сегашна вредност во износ од 61.275 илјади денари, за кои согласно имотно-правната документација со која располага, Претпријатието има добиено само право на користење на земјиштето и градежните објекти од страна на државата, но не и сопственост над истите. Според тоа, Претпријатието има евидентирани земјиште и градежни објекти во својата евиденција со вкупна сегашна вредност од 230.261 илјади денари, за кои средства не се обезбедени соодветни документи за сопственост. Претпријатието континуирано превзема правни активности за разрешување на имотно правните односи во делот на земјиштето и градежните објекти и нивен упис во јавните книги.

Како што е наведено во белешка 21 кон приложените финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2022 година, Претпријатието има евидентирано основна главнина на износ од 421.155 илјади денари. Износот на државниот капитал не е запишан и усогласен со регистрираната основна главнина според изводот од Централниот регистар на Република Северна Македонија од основањето на ЈРП МРТ Скопје, односно од 1998 година до денес.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти од прашањата на кои се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи на ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на Претпријатието на ден 31 декември 2022 година, како и финансиските резултати и неговите паричните текови за годината која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди објавени и прифатени во Република Северна Македонија.

До Раководството на
ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Претпријатието е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 106 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2022 година.

Скопје, 16 Март 2023 година



Елена Петровска-Лазаревски
Овластен ревизор, Партнер



Драган Димитров
Управител

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември 2022
во илјади денари

	Белешка	2022	2021
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ			
Оперативни приходи и продажба	4	1.092.593	871.006
Останати оперативни приходи	5	8.288	105.223
Вкупно оперативни приходи		1.100.881	976.229
ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ			
Трошоци за материјали и одржување	6	(83.224)	(65.527)
Плати, надоместоци и други лични примања	7	(471.792)	(464.800)
Амортизација	8	(58.272)	(62.451)
Трошоци за користење права	9	(338.915)	(276.517)
Останати надворешни услуги	10	(31.239)	(36.208)
Останати оперативни трошоци	11	(70.837)	(70.550)
Вкупно оперативни трошоци		(1.054.279)	(976.053)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		46.602	176
ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ			
Приходи од финансирање		3.927	3.333
Трошоци од финансирање		(10.239)	(9.363)
Нето расходи од финансирање	12	(6.312)	(6.030)
ДОБИВКА / (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		40.290	(5.854)
Данок на добивка	13	(5.251)	(882)
ДОБИВКА /(ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА		35.040	(6.736)
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/(ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА		35.040	(6.736)

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на Раководството на Претпријатието на 15 март 2023 година и се потпишани во негово име од страна на:

Марјан Цветковски
Директор



Соеми

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината која завршува на 31 декември 2022
во илјади денари

	Белешка	31 декември 2022	31 декември 2021
СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	14	949	2.035
Недвижности, постројки и опрема	15	337.441	385.832
Долгорочни вложувања	16	34	340
Вкупно нетековни средства		338.424	388.207
Тековни средства			
Залиха	17	2.044	9.060
Побарувања од купувачи	18	92.391	13.839
Останати тековни средства и АВР	19	88.677	147.601
Пари и парични еквиваленти	20	3.550	6.906
Вкупно тековни средства		186.662	177.406
ВКУПНИ СРЕДСТВА		525.086	565.613
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Основачки капитал		421.155	421.155
Акумулирана загуба		(446.462)	(439.726)
Тековна добивка/(загуба)		35.040	(6.736)
Вкупно капитал	21	9.733	(25.307)
Нетековни обврски			
Долгорочни финансиски обврски	22	135.663	148.583
Останати долгорочни обврски	23	23.115	71.788
Вкупно нетековни обврски		158.778	220.371
Тековни обврски			
Краткорочни финансиски обврски	24	163.160	165.350
Обврски кон добавувачи	25	76.415	125.754
Останати тековни обврски и ПВР	26	117.000	79.445
Вкупно тековни обврски		356.575	370.549
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		525.086	565.613

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на Раководството на Претпријатието на 15 март 2023 година и се потпишани во негово име од страна на:

Марјан Цветковски
Директор



Сосинг

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината која завршува на 31 декември 2022
во илјади денари

	<u>Основна главнина</u>	<u>Акумулирана загуба</u>	<u>Вкупно</u>
Состојба на 1 јануари 2021 година	421.155	(439.726)	(18.571)
Вкупна сеопфатна загуба за годината	-	(6.736)	(6.736)
Состојба на 31 декември 2021 година	<u>421.155</u>	<u>(446.462)</u>	<u>(25.307)</u>
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	35.040	35.040
Состојба на 31 декември 2022 година	<u>421.155</u>	<u>(411.423)</u>	<u>9.733</u>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември 2022
во илјади денари

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ		
Добивка/(загуба) пред оданочување	40.290	(5.854)
<i>Усогласувања на добивката за нето паричните текови од оперативни активности:</i>		
Амортизација	58.272	62.451
Вредносно усогласување на побарувањата	13	-
Вредносно усогласување на вложувања	306	613
Отпис на побарувања од купувачите	-	522
Исправка на вредност на залихи	3.833	6
Отпишани обврски	(618)	(1.780)
Вишоци по попис	-	(23)
Приходи од усогласување со УЈП за даночни обврски	-	(60.442)
Приходи од укинување на долгорочни резервирања	-	(29.954)
Курсни разлики, нето	515	305
Прилагодување за приходи/(трошоци) за камати, нето	5.903	5.632
Оперативна добивка пред промени во работниот капитал	108.514	(28.524)
Промени во оперативните средства и обврски:		
<i>Зголемување/(намалување) на тековните средства:</i>		
Побарувања од купувачи	(82.595)	(5.358)
Останати тековни средства и АВР	58.924	(9.534)
Залихи	3.183	309
<i>Зголемување/(намалување) на тековните обврски:</i>		
Обврски кон добавувачи	(45.206)	64.537
Останати тековни обврски и ПВР	33.946	(59.244)
Останати долгорочни обврски	(48.673)	(10.579)
Парични средства генерирани од работењето	28.093	(48.393)
Платени камати	(5.903)	(5.632)
Данок на добивка	(1.641)	(8.207)
Нето паричен тек од оперативни активности	20.549	(62.232)
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавки на недвижности, постројки и опрема	(8.575)	(2.196)
Нематеријални средства	(220)	-
Нето паричен тек од инвестициони активности	(8.795)	(2.196)
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Долгорочни финансиски обврски	(12.920)	(12.920)
Краткорочни финансиски обврски	(2.190)	(5.431)
Нето паричен тек од финансиски активности	(15.110)	(18.351)
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства	(3.356)	(82.779)
Пари и парични средства на почетокот на годината	6.906	89.685
Пари и парични средства, крај на годината	3.550	6.906

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје (во понатамошниот текст „Претпријатието“) е основано со Закон за основање на Јавно претпријатие Македонска радиотелевизија, донесен од Собранието на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21.01.1998 година бр.07-320/1 објавен во („Службен весник на РМ“ бр.6/98). ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје е правен следбеник на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио телевизија Скопје организирано со Одлука на Собранието на СРМ бр. 22- 1114/1 од 22.03.1990 година.

Единствен основач на ЈРП МРТ Скопје е Собранието на Република Северна Македонија. Во правниот промет со трети лица Претпријатието настапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со целиот свој имот.

Претпријатието е запишано во единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица кај Централниот регистар на Република Северна Македонија со главна приходна шифра 60.20 Дејности на телевизиската програма и емитување.

Согласно Законот за аудио и аудиовизуелни услуги, раководењето и управувањето на ЈРП МРТ Скопје се одвива преку: Програмски совет на МРТ, Надзорен одбор, Директор и Заменик на директорот на МРТ. Програмскиот совет е составен од 13 члена, а членовите ги именува и разрешува Собранието на Република Северна Македонија на предлог на овластени предлагачи. Надзорот на материјално-финансиското работење на Претпријатието го врши Надзорниот одбор на МРТ кој е составен од 7 члена. Директорот на ЈРП МРТ раководи со работењето на МРТ и ја застапува и претставува МРТ. Директорот има заменик.

Основна дејност на Претпријатието претставува создавање и емитување на радио и ТВ програми, создавање и емитување посебни програми за информирање и зачувување на културните и историските традиции за унапредување на врските со иселениците, создавање и промет на радио-телевизиски емисии, набавки на опрема, репродукционен и друг материјал за сопствени потреби.

Седиштето на Претпријатието е на адреса Бул. „Гоце Делчев“ бр 18, Скопје.

На 31 декември 2022 година, Претпријатието има 681 вработени (31 декември 2021: 704 вработени).

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување и презентација на приложените финансиски извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија т.е во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година. Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.1. Основа за изготвување и презентација на приложените финансиски извештаи (Продолжува)

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Претпријатието како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Претпријатието се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2021 година.

Финансиските извештаи на Претпријатието се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Претпријатието. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Претпријатието. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.3.

2.2. Принцип на континуитет

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека претпријатието ќе продолжи да работи во догледна иднина. Претпријатието нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

2.3. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, бара од раководството на Претпријатието употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Значајните проценки и претпоставки се како што следува:

Објективна вредност

Објективната вредност на финансиските инструментикои не котираат на активните пазари се определуваат со користење на интерни техники на вреднување и професионално расудување.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.3. Користење на проценки (Продолжува)

Корисен век на средствата

Раководството го одредува проценетиот корисен век на средствата и трошокот за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира секогаш кога постојат индикации за значајни промени на користените претпоставки, како што се технолошкиот развој и факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

Оштетување (обезвреднување) на финансиските средства

Оштетувањето на ненаплатливите пообарувања, чија наплата е неизвесна и спорна, се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите и обврзниците на радиодифузна такса да ги исполнат своите законски обврски. Методите на проценка се базираат на преглед на старосната структура на побарувањата и историјата на отпис на побарувањата, анализа на кредитниот рејтинг на купувачите и промените во условите за плаќање на купувачите. Проценките исто така вклучуваат и претпоставки за идното однесување на купувачите и идните готовински наплати.

Намалување на вредноста

Проценките на нето реализационата вредност се засновани на најверодостојните докази кои се достапни во времето кога се вршат проценките за износот по кој се очекува да бидат реализирани залихите. Овие проценки ги земаат во предвид флукуациите на цената или набавната вредност кои директно се однесуваат на настаните кои се случуваат по крајот на периодот до степенот до кој ваквите настани ги потврдуваат условите кои постојат на крајот на периодот. Проценките на нето реализациона вредност ја земаат во предвид и намената за која се чуваат залихите. Реалната нето реализациона вредност на залихите може да биде помала од проценетата и тоа доведува идните трошоци да бидат евидентирани на товар на извештајот за сеопфатна добивка.

2.4. Приходи и расходи

Согласно член 105 ст.1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги средствата за финансирање на радиодифузната дејност, за работењето и развојот на Македонска Радио Телевизија, Јавното претпријатие Македонска радиодифузија и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија во висина од 0,8% до 1% од реализираните вкупни приходи во годината која претходи на фискалната година за која се утврдува износот.

Средства од ставот 1 се распоредуваат на следниов начин:

- 74,5% за МРТ за покривање на трошоци за создавање и емитување на програмите и за техничко-технолошки развој,
- 19,5% за ЈП Македонска радиодифузија за одржување, употреба и развој на јавната радиодифузна мрежа и
- 6% за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.5. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.6. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните /негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Претпријатието. Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба. Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход/(расход) во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.7. Трошоци за истражување и развој

Трошоците за истражување се трошоци на периодот, а трошоците за развој се капитализираат како нематеријално средство.

2.8. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Претпријатието на 31 декември 2022 година се состојат од земјиште, градежни објекти, опрема и алат. Недвижностите и опремата се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени/изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е компетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како „Останати приходи“ додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како „Останати трошоци од работењето“.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци. Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.9. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на средствата се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Претпријатието поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

2.10. Амортизација

Амортизацијата на недвижностите, опремата и нематеријалните средства се пресметува правопрпорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите, опремата и нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Претпријатието. Компететните оддели во Претпријатието периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Пропишаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Градежни објекти	2,5 - 10 %
Погонски и деловен инвентар	10 %
Мебел и друга опрема	20 %
Компјутерска опрема и софтвер	25 %
Телекомуникациска опрема и возила	25 %
Нематеријални средства	20 %

Амортизацијата на недвижности, опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.11. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Претпријатието ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Претпријатието како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување. Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 "Оштетувања на средствата".

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.12. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Нето продажната вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата.

Залихите на материјали, резервни делови и ситен инвентар се водат по набавни цени. Ситниот инвентар се отпишува 100% при ставањето во употреба. Трговските стоки се водат по набавни цени со примена на методата на просечни набавни цени.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во "Останати оперативни трошоци" се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

2.13. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според објективна вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Претпријатието на денот на кој Претпријатието станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент. При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Претпријатието ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на финансиските инструменти. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Претпријатието ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(a) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Претпријатието нема да биде во можност да ги наплати сите доспелни износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени. Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна или врз основа на судска одлука, вонсудска спогодба или одлука донесена од страна на раководството. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките "Останати расходи".

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.13. Финансиски инструменти (Продолжува)

(a) Побарувања од купувачи (Продолжува)

Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на "Останати приходи".

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Претпријатието, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства. Финансиските обврски, иницијално вреднувани по објективна вредност, последователно се вреднуваат по амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

(г) Долгорочни заеми

Обврските за долгорочни заеми иницијално се признаваат според објективната вредност намалена за трошоците при склучување на кредитниот однос. По иницијалното признавање, обврските за заеми последователно се признаваат по амортизирана вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка. При пресметката на амортизираната вредност се земаат во предвид трошоците при склучување на кредитниот аранжман, како и попустите добиени при исплатата на обврските за заеми. Приходите и трошоците се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка во моментот на плаќање или отпис на обврските, како и во текот на амортизацијата на заемите.

2.14. Пари и парични средства

Парите и паричните средства се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.15. Надоместоци на вработени

Во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија, Претпријатието е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки. Претпријатието исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Претпријатието нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции, па соодветно на тоа, не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии. Претпријатието исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Претпријатието смета дека сегашната вредност на идните обврски спрема вработените врз основа на ваквите отпремнини не е значајна и соодветно на ова нема евидентирано резервација за наведените плаќања.

2.16. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава претставува добивката за годината зголемена за даночно непризнатите трошоци и помалку искажани приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка, намалена за даночните ослободувања.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи во предвид дека веројатноста оданочивата добивка ќе биде искористена наспроти одбитните времени разлики. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.17. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу Претпријатието и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи (види белешка 27).

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.18. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Претпријатието на денот на Извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Претпријатието е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Претпријатието се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Претпријатието.

3.1. Пазарен ризик

(а) Ризик од курсни разлики

Претпријатието е директно изложено на ризик од курсни разлики бидејќи дел од побарувањата и обврските од работење се искажани во странска валута.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута во денари на 31 декември 2022 и 2021 година се дадени во следниов преглед:

	2022	Во денари 2021
ЕУР	61,4932	61,6270
УСД	57,6535	54,3736
ЦХФ	62,4487	59,4683

(б) Каматен ризик

Претпријатието е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Претпријатието има каматносни обврски на 31 декември 2022 година поради што неговите приходи, расходи и оперативните парични текови зависат од промените на пазарните каматни стапки. Овој ризик зависи од финансиските пазари и Претпријатието нема некои практични средства за намалување на истиот.

(в) Ценовен ризик

Претпријатието не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според објективната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ(Продолжува)

3.2. Ликвидносен ризик

Претпријатието ги менаџира своите средства и обврски на таков начин што во рамките на утврдениот минимум, изготвува план за плаќање со редослед за исплата. Претпријатието настојува од слободните средства да ги сервисира доспеаните обврски. Претпријатието, врши секојдневно следење на состојбата на паричните средства и изготвува проекции за идните парични приливи и одливи.

Претпријатието не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Изложеноста на Претпријатието на кредитен ризик произлегува од неможноста навремено да се наплатат сите побарувања од купувачи. Претпријатието ја прати својата изложеност на кредитен ризик и превзема чекори во рамките на своите можности, за наплата на своите побарувања преку правни инструменти. Сметководствената вредност на побарувањата од купувачи презентирани во овие финансиски извештаи ја претставува максималната изложеност на кредитен ризик.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Основната главнина на јавното претпријатие претставува државен капитал, а како единствен оснивач на претпријатието се јавува Собранието на РМ. Резервите претставуваат неноминиран капитал кој се формира со распределба од остварената добивка. Акумулираната добивка е неноминиран капитал врз основа на нераспоредена добивка од минати периоди. Акумулираната загуба настаната врз основа на загубите од минати периоди претставува одбивна ставка на капиталот. Целите на Претпријатието во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Претпријатието да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет како би имало услови да ја обавува својата основна дејност.

3.5. Проценки на објективната вредност

Претпријатието има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат на отсуството на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Претпријатието ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството на Претпријатието смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ И ПРОДАЖБА

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од продажба во земјата	2.140	2.255
Приходи од продажба во странство	31.930	802
Приходи од донации и субвенции	1.020.893	827.222
Приходи од маркетинг активности	37.630	40.727
Вкупно	<u>1.092.593</u>	<u>871.006</u>

Приходите од субвенции, дотации и донации на вкупен износ од 1.020.893 илјади денари се однесуваат на поддршки од:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Субвенции по договор за јавна набавка	283	26
Министество за информатичко општество	670.500	826.950
Донации од Буџет на РСМ	350.000	-
Донации за основни средства	110	246
Вкупно	<u>1.020.893</u>	<u>827.222</u>

Согласно член 105 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги главен извор за финансирање на Претпријатието се средствата за финансирање на радиодифузната дејност обезбедени од Буџетот на РСМ и МИО. Приходот по овој основ во 2022 година изнесуваше 1.020.500 денари (2021: 826.950 илјади денари).

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од наплатени отпишани побарувања за РДТ	5.442	8.731
Вишоци по попис	-	23
Приходи од отпис на обврски	618	1.780
Приходи од укинување на долгорочни резервирања	-	29.954
Приходи од усогласувања со УЈП	-	60.442
Приходи од наемнини	270	278
Останати приходи	1.958	4.015
Вкупно	<u>8.288</u>	<u>105.223</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ОДРЖУВАЊЕ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Потрошени материјали	2.821	2.587
Енергија и гориво	44.941	25.855
Резервни делови	106	56
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.274	2.023
Транспортни услуги	411	426
Телефон, интернет, пошта	17.758	18.063
Комунални услуги	4.580	2.717
Услуги за одржување и заштита	11.333	13.800
Вкупно	<u>83.224</u>	<u>65.527</u>

7. ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Бруто плати	455.238	452.487
Останати надомести на вработените	16.554	12.313
Вкупно	<u>471.792</u>	<u>464.800</u>

8. АМОРТИЗАЦИЈА И ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Амортизација на нематеријални средства	1.306	1.587
Депрецијација на материјални средства	56.966	60.864
Вкупно	<u>58.272</u>	<u>62.451</u>

9. ТРОШОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ПРАВА

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Права за спортски настани	97.039	104.720
Права за филмови и серии	24.348	14.731
Права за копродукции	116.869	104.790
Останати приграмски права	97.882	49.583
Надомест за фестивали и Евросонг	2.777	2.693
Вкупно	<u>338.915</u>	<u>276.517</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

10. ОСТАНАТИ НАДВОРЕШНИ УСЛУГИ

	2022	2021
Ревизија	890	295
Нотарски, адвокатски и судски трошоци	373	424
Сателитски сегмент	7.056	2.164
Технички и останати услуги	1.994	11.052
Трошоци за хонорари за авторски договори	20.840	22.046
Останати трошоци и услуги	86	227
Вкупно	31.239	36.208

11. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	2022	2021
Вредносно усогласување на побарувањата	13	-
Вредносно усогласување на залихи	3.833	6
Останати долгорочни резервирања	-	355
Трошоци за членови на органи на управување	7.181	8.177
Директен отпис на побарувањата	-	522
Казни, пенали, надоместоци за штети и сл.	65	498
Останати расходи (спорови, расход од минати г.)	10.647	13.567
Дневници за службени патувања и патни трошоци	11.302	6.283
Наемнини на недвижности	284	831
Останати услуги	1.194	1.121
Трошоци за осигурување	956	712
Банкарски провизии	507	546
Трошоци за репрезентација	926	650
Индиректни даноци	33.929	37.282
Вкупно	70.837	70.550

12. ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2022	2021
Финансиски приходи		
Приходи од редовни и затезни камати	413	520
Позитивни курсни разлики	3.514	2.813
Вкупно финансиски приходи	3.927	3.333
Финансиски расходи		
Расходи од камати	(5.903)	(5.632)
Негативни курсни разлики	(4.030)	(3.118)
Вредносно усогласување на вложувања	(306)	(613)
Вкупно финансиски расходи	(10.239)	(9.363)
Нето расходи од финансирање	(6.312)	(6.030)

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

13. ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласувања на данок на добивка и добивка пред оданочување е омножена со пропишана стапка на данок на добивка.

	2022	2021
Добивка / (загуба) пред оданочување	40.290	(5.854)
Непризнати расходи за даночни цели	12.216	14.678
Даночна основа	52.506	8.824
Намалување на даночната основа	-	-
Даночна основа по намалување	52.506	8.824
Данок на добивка	5.251	882
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
Данок на добивка	5.251	882
<i>Ефективна даночна стапка</i>	<i>13,03%</i>	<i>-15,08%</i>

Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава претставуваат добивката остварена во тековната година и даночно непризнатите трошоци согласно одредбите во Законот за данок на добивка.

14. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Нематеријални средства	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2021	8.319	8.319
Набавки	-	-
Состојба на 31.12.2021	8.319	8.319
Набавки	220	220
Состојба на 31.12.2022	8.539	8.539
Исправка на вредноста на 01.01.2021	4.698	4.698
Амортизација за 2021	1.586	1.586
Состојба на 31.12.2021	6.284	6.284
Амортизација за 2022	1.306	1.306
Состојба на 31.12.2022	7.590	7.590
Нето сегашна вредност		
- 31 декември 2022	949	949
- 31 декември 2021	2.035	2.035

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

15. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, канц. инв. мебел и транс. с-ва	Уметнички слики и книги	Материјалн и с-ва во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2021	168.986	494.447	717.649	184.897	5.324	-	1.571.303
Набавки	-	72	2.124	-	-	1.878	4.074
Активации	-	-	-	-	-	(1.878)	(1.878)
Вишок на ОС	-	-	406	-	-	-	406
Намалувања (отпис)	-	-	-	(3.617)	-	-	(3.617)
Состојба на 31.12.2021	168.986	494.519	720.179	181.280	5.324	-	1.570.288
Набавки	-	-	7.289	1.286	-	-	8.575
Состојба на 31.12.2022	168.986	494.519	727.468	182.566	5.324	-	1.578.863
Исправка на вредност на 01.01.2021	-	369.728	592.729	164.250	95	-	1.126.802
Депрецијација за 2021	-	12.246	41.475	7.550	-	-	61.271
Намалувања	-	-	-	(3.617)	-	-	(3.617)
Состојба на 31.12.2021	-	381.974	634.204	168.183	95	-	1.184.456
Депрецијација за 2022	-	12.247	37.175	7.544	-	-	56.966
Состојба на 31.12.2022	-	394.221	671.379	175.727	95	-	1.241.421
Нето сегашна вредност :							
- 31 декември 2022	168.986	100.298	56.089	6.839	5.229	-	337.441
- 31 декември 2021	168.986	112.545	85.975	13.097	5.229	-	385.832

Претпријатието со состојба на 31 декември 2022 година има евидентирано земјиште со вкупна сегашна вредност од 168.986 илјади денари и евидентирано градежни објекти со вкупна сегашна вредност во износ од 61.275 илјади денари, за кои согласно имотно-правната документација со која располага, Претпријатието има добиено само право на користење на земјиштето и градежните објекти од страна на државата, но не и сопственост над истите. Според тоа, Претпријатието има евидентирани земјиште и градежни објекти во својата евиденција со вкупна сегашна вредност од 230.261 илјади денари, за кои средства не се обезбедени соодветни документи за сопственост.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

15. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА (Продолжува)

Врз основа на Решение од Управа за Јавни Приходи од 11.08.2021 извршен е упис на заложно право на недвижен дел од имот по Имотен лист 105156 како обезбедување за наплата на достасан а ненаплатен долг по основ на даночни обврски (Белешка 23).

16. ДОЛГОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Вложувања во ТВ Сцена ДООЕЛ Скопје	-	306
	-	<u>306</u>
Вложувања во акции	22	22
Останати долгорочни вложувања	12	12
	<u>34</u>	<u>34</u>
Состојба на 31 декември	<u>34</u>	<u>340</u>

Со решение број 3502023001211 од 17 јануари 2023 година на Централен регистер на Република Северна Македонија, а врз основа на Одлука за бришење на друштвото од 22.12.2022 година, запишано е бришење на Друштвото за инженеринг, производство и преработка на мебел и текстил ТВ СЦЕНА ДООЕЛ Скопје по пат на ликвидација.

17. ЗАЛИХА

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Материјали	3.732	7.276
<i>Исправка на вредноста на материјалите</i>	<i>(1.960)</i>	-
Вкупно материјали	<u>1.772</u>	<u>7.276</u>
Резервни делови	188	228
<i>Исправка на вредноста на резервните делови</i>	<i>(155)</i>	<i>(155)</i>
Вкупно резервни делови	<u>33</u>	<u>73</u>
Ситен инвентар на залиха	204	230
Ситен инвентар во употреба	10.644	10.776
Автогуми на залиха	-	9
Автогуми во употреба	344	136
<i>Исправка на вредноста на ситниот инвентар и автогуми</i>	<i>(11.080)</i>	<i>(10.913)</i>
Вкупно ситен инвентар и автогуми	<u>112</u>	<u>238</u>
Стоки на залиха	1.114	1.114
Залиха на некурентни производи и отпадоци	4.564	4.564
<i>Исправка на вредноста на готовите производи</i>	<i>(5.551)</i>	<i>(4.205)</i>
Вкупно готови производи	<u>127</u>	<u>1.473</u>
Состојба на 31 декември	<u>2.044</u>	<u>9.060</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

18. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	2022	2021
Побарувања од купувачи во земјата:		
- Побарувања за РДТ	2.019.783	2.025.159
- Побарувања од купувачи во земјата	60.978	53.171
Побарувања од купувачи во странство	71.372	41.083
Дадени аванси во земјата	22.247	514
Дадени аванси во странство	675	295
<i>Исправка на вредноста на побарувањата од купувачите (а)</i>	<i>(2.082.664)</i>	<i>(2.106.383)</i>
Состојба на 31 декември	92.391	13.839

Побарувањата од купувачи не се каматносни.

(а) Движење на исправката на вредноста на побарувањата во 2022 и 2021 година:

	Побарувања за РДТ	Останати поб. од куп во земјата	Побарувања од купувачи во странство	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2022	2.025.159	41.580	39.644	2.106.383
Трошок за годината	-	14	13	27
Укинати резервирања / наплатени побарувања	(5.377)	(18.369)	-	(23.746)
Состојба на 31 декември 2022	2.019.782	23.225	39.657	2.082.664

	Побарувања за РДТ	Останати поб. од куп во земјата	Побарувања од купувачи во странство	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2021	2.033.406	48.685	38.706	2.120.796
Трошок за годината	-	13	938	951
Укинати резервирања / наплатени побарувања	(8.247)	(7.118)	-	(15.365)
Состојба на 31 декември 2021	2.025.159	41.580	39.644	2.106.383

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

17. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ (Продолжува)

Согласно промените во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, од октомври 2017 година Радиодифузна такса (РДТ) е укината како начин на финансирање на ЈРП МРТ Скопје. Согласно проценките на Раководството извршено е усогласување на вредноста преку исправка на вредноста на овие побарувања. Секоја последователна наплата на РДТ во наредниот период ќе биде прикажана како приход во истиот период (белешка 2.3).

19. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА И АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Побарувања од државата за ДДВ	109	152
Побарувања од вработени	1.592	2.012
Останати побарувања за извршители и по судски одлуки	14.199	14.944
Однапред пресметана камата	57.104	62.069
Однапред пресметани трошоци за права и емитување во иден период	8.617	59.790
Пресметани трошоци за осигурување	612	426
Побарувања за данок на добивка	6.444	8.208
Состојба на 31 декември	<u>88.677</u>	<u>147.601</u>

Однапред пресметаните трошоци на вкупен износ од 57.104 илјади денари се однесуваат на пресметана камата по основ на договори за одложено плаќање на обврски со Аеродроми на Македонија.

Раководството на Претпријатието смета дека погоре прикажаните износи реално соодветствуваат на нивните објективни вредности на денот на подготовката на Извештајот за финансиска состојба.

20. ПАРИ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Жиро сметки	2.858	6.331
Благајна	342	298
Девизни сметки	350	277
Состојба на 31 декември	<u>3.550</u>	<u>6.906</u>

21. КАПИТАЛ

Основната главнина на Јавното радиодифузно претпријатие претставува државен капитал. Како единствен оснивач на ЈРП МРТ се јавува Собранието на РМ.

Акумулираната добивка е неноминиран капитал врз основа на нераспоредена добивка од минати периоди, додека акумулираната загуба настаната врз основа на загубите од минати периоди е одбитна ставка на капиталот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

21. КАПИТАЛ (Продолжува)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Основна главнина	421.155	421.155
Акумулирана загуба	(446.462)	(439.726)
Тековна добивка/(загуба)	<u>35.040</u>	<u>(6.736)</u>
Состојба на 31 декември	<u>9.733</u>	<u>(25.307)</u>

Со состојба на 31 декември 2022 година, Претпријатието има евидентирано основна главнина на износ од 421.155 илјади денари. Износот на државниот капитал не е запишан и усогласен со регистрираната основна главнина според изводот од Централниот регистар на Република Северна Македонија од основањето на ЈРП МРТ Скопје, односно од 1998 година до денес.

22. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ЈП Аеродроми на Македонија - главен долг	83.525	91.479
ЈП Аеродроми на Македонија - камата	<u>52.138</u>	<u>57.104</u>
Состојба на 31 декември	<u>135.663</u>	<u>148.583</u>

Долгорочните финансиски обврски на ЈРП МРТ кон ЈП Аеродроми на Македонија на износ од 135.663 илјади денари (2021:148.583 илјади денари), се однесуваат на Договор за регулирање на финансиски обврски, согласно Пресуда бр.5 ТС-21/10 од 25.11.2011 година и потпишана спогодба, за плаќање на рати, за период од 01.07.2014 година, заклучно со 01.07.2034 година, по изгубен судски спор, а се однесува на добиена позајмица во 2007 година, во износ од 2.600.000 EUR, чиј што првичен рок на враќање бил две години, т.е до 02.02.2009 година.

23. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Долгорочни резервирања за судски спорови	4.905	28.193
Долгорочни обврски кон УЈП	12.975	35.219
Обврски кон ЈП Водовод и Канализација Скопје	<u>5.235</u>	<u>8.376</u>
Состојба на 31 декември	<u>23.115</u>	<u>71.788</u>

Долгорочни резервирања на износ од 4.905 илјади денари (2021:28.193 илјади денари) се однесуваат на направени резервирања за стопански судски спорови против ЈРП МРТ, каде како тужител се јавува ММИ врз основа на пресуда бр.12П/11-ТС-2979/16.

Долгорочните обврски кон УЈП на износ од 12.975 илјади денари (2021:35.219 илјади денари) се врз основа на добиено Решение од УЈП бр.27-26-63/423 од од 09.07.2021 година за присилна наплата на средства по основ данок на добивка. Од овие обврски, со состојба на 31 декември 2022 година, 1.695 илјади денари се однесуваат на главен долг по основ на неплатен данок од 2020 година и 11.280 илјади денари се однесуваат на камата за репрограмиран долг.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

24. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Тековен дел од главница - Аеродроми на Македонија	8.618	8.618
Доспеани камати кон Аеродроми на Македонија	5.380	5.380
Доспеан главен долг кон Министерство за Финансии (Париски и Лондонски клуб на доверители)	<u>149.163</u>	<u>151.352</u>
Состојба на 31 декември	<u>163.160</u>	<u>165.350</u>

Краткорочните финансиски обврски со состојба на 31 декември 2022 година на износ од 13.998 илјади денари се однесуваат на тековен дел за главен долг и камата кон Аеродроми на Македонија кој доспева за плаќање во 2023 година (Белешка 22).

Обврските кон Министерство за Финансии, со состојба на 31 декември 2022 година, на износ од 149.163 илјади денари (2021: 151.352 илјади денари) се однесуваат на обврски по кредити од Лондонски и Париски клуб на доверители, кои се подмирени од Министерството за финансии и се по основ на пресуда од 2017 година.

25. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски кон поврзани страни во земјата	-	1.847
Обврски кон добавувачи во земјата	54.737	102.346
Обврски кон добавувачи во странство	<u>21.678</u>	<u>21.561</u>
Состојба на 31 декември	<u>76.415</u>	<u>125.754</u>

26. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски за ДДВ	4.295	695
Обврски за данок на добивка - тековна	6.649	4.546
Обврски по основ на камати кон УЈП	20.949	19.338
Останати обврски кон државата	13.920	12.880
Обврски кон вработените за плата	27.260	26.613
Обврски кон членови на УО и совет на МРТ	663	543
Останати тековни обврски	272	140
Пресметани нефактурирани трошоци за пресметковниот период	27.682	-
Пресметани приходи за идни периоди	<u>15.310</u>	<u>14.690</u>
Состојба на 31 декември	<u>117.000</u>	<u>79.445</u>

Раководството на Претпријатието смета дека погоре прикажаните износи реално соодветствуваат на нивните објективни вредности на денот на подготовката на Извештајот за финансиска состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

27. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

- (а) Трансакциите со поврзаните субјекти за годината која завршува на 31 декември 2022 и 2021 година се дадени во прегледот кој следува:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Трошоци за услуги од:		
- Аргус ДООЕЛ Скопје	-	151
- БАЗА ДООЕЛ Скопје	-	15
- ТВ Сцена ДООЕЛ Скопје	-	733
Вкупно	<u>-</u>	<u>899</u>

- (б) Салдата на побарувањата и обврските кон поврзаните субјекти на 31 декември 2022 и 2021, кои произлегуваат од набавките/продажбите на добра/услуги од поврзаните субјекти на Претпријатието се дадени во следниот преглед:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски кон поврзани субјекти		
ТВ Сцена ДООЕЛ Скопје	-	1.847
Состојба на 31 декември	<u>-</u>	<u>1.847</u>

28. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Правни спорови

Со состојба на 31 декември 2022 година, Претпријатието во својата евиденција има 29 судски предмети (23 активни судски и управни постапки и 6 извршни постапки). Од овие предмети во улога на тужител ЈРП МРТ се јавува во 17 предмети со проценета вредност на судските спорови од 30.059 илјади денари (12 активни и судски и управни постапки: 16.755 илјади денари и 5 извршни постапки: 13.305 илјади денари).

Претпријатието како тужена страна се јавува во 12 предмети со проценета вредност од 10.927 илјади денари. Според проценка на Раководството на Претпријатието, со состојба на 31 декември 2022 година направени се резервации за судски спорови на износ од 4.905 илјади денари (31.12.2021: 28.193 илјади денари), кои се однесуваат на поведени судски постапки од страна на ММИ, кои опфаќаат вредност на спорот главен долг и камата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

28. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ (Продолжува)

Најзначајните правни спорови во кои Претпријатието се наоѓа во улога на тужен со состојба на 31 декември 2022 година се прикажани во следниот преглед:

Тужител	Опис	Вредност на спорот
ЈП МРД	Првостепена и второстепена пресуда во корист на МРТ со кои е одбиено тужбеното барање против МРТ. Се чека одлука од Врховен суд.	6.309
ГЛИГОР СМОКВАРСКИ	Првостепена пресуда во корист на Глигор Смокварски. Вложена жалба од МРТ. Се чека одлука на второстепен суд	3.875

Најзначајните правни спорови во кои Претпријатието се наоѓа во улога на тужител со состојба на 31 декември 2022 година се прикажани во следниот преглед:

Тужен	Опис	Вредност на спорот
Еуротрејд ДОО Скопје	Стечајна постапка во тек	11.125
Никола Дескоски	Првостепена и второстепена пресуда во корист на МРТ Постапката е пред извршител за присилна наплата на долгот и е констатирано дека должникот не поседува движен и недвижен имот поради што наплатата се врши со запирање на 1/3 од пензијата на должникот. Согласно законот за извршување право на првенство на наплатата на трошоците има извршителот па од таа причина ЈРП МРТ ќе прима уплати од 02.2023 година.	10.677
Мираж медиа и адвертајзинг	Пресуда во корист на МРТ (блокиран должник, наплата преку извршител)	2.045
ТАРБСМАК	Постапката е во тек. Отворена стечајна постапка против тужениот под СТ бр. 220/21. Побарувањето на МРТ во стечајната постапка е оспорено и упатена е МРТ на спор за утврдување на побарувањето.	1.781
СОЗР	Добиена е првостепена пресуда со која прецизираното тужбено барање на ЈРП МРТ се усвојува. Поднесена е жалба од тужениот и одговор на жалба од тужителот и се чека пресуда од Апелационен суд Скопје.	1.703

* Податокот вредност на спорот го означуваат вкупниот износ на спор, а не и состојбата на побарување/обврска со 31 декември 2022 година.

Останати неизвесни обврски

Даночните власти немаат направено даночна контрола за извештајниот период на деловните книги на Претпријатието и затоа даночните обврски искажани во извештајот за финансиската состојба не можаат да се сметаат за конечни. Евентуалните даночни обврски кои би можеле да произлезат од даночна контрола неможат да се проценат со разумна точност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

29. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат материјални последователни настани, кои би имале влијание врз разбирањето на приложените финансиски извештаи.

ДОДАТОК 1

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, како и член 106 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Органот на управување на Претпријатието, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Претпријатието (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Претпријатието го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

ЈРП „Македонска радиотелевизија“ Скопје


 Марјан Цветковски
 Директор

Сопственик
